

Процедура за онлајн гласање за избор на претседател и членови на ФСС при ФЕИТ – 2022

Овогодинешните избори за претседател и членови на ФСС ФЕИТ ќе се одвиваат онлајн. Факултетот за електротехника и информациски технологии, како и ФСС ФЕИТ се залагаат за спроведување на легитимен и веродостоен избирачки процес. Во овој документ детално ќе биде опишан и објаснет избирачкиот процес.

1. Секој студент ќе добие порака во кој ќе биде прикачен линк за пристап до гласањето. Линкот којшто ќе го добие секој студент е уникатен и преку него може да се пристапи само еднаш. Со тоа се избегнуваат компликациите и можните изборни нерегуларности, како искористување туѓо право на глас и слично. На сликата е претставено како ќе изгледа таа порака.



e-admin <e-admins@ukimfeit.onmicrosoft.com>
То:

Почитуван(а)

поканети сте да учествувате на гласање за ФСС при ФЕИТ.

Гласањето е насловено како:
"ФСС ФЕИТ Избори "

Ако сакате да учествувате, стиснете на долунаведената врска.

Искрени поздрави,

e-admin (e-admins@ukimfeit.onmicrosoft.com)

Линкот за гласањето ќе го најдете тука:

<https://anketi.feit.ukim.edu.mk/index.php/165159?token=u8jwoApatSnsezl7aBggwsN&lang=mk>

2. Со кликување на претходно наведениот линк, на вашиот екран ќе добиете слично на приказот подолу. Во полето наведено како "Token" не треба да се пополнува ништо. Тоа поле веќе автоматски е пополнето. Во полето подолу треба да ја решите едноставната равенка и да го напишете нејзиното решение. Ова е потребно заради безбедносни причини и спречување на изборни нерегуларности.

За да учествувате во ова гласање потребно е да имате валиден жетон

Потврдете го жетонот со одговарање на долунаведеното безбедно прашање и стиснете да продолжите.

* Token:

* Please solve the following equation: $43 + 7 =$

3. Следно нешто што ќе ви се појави на вашиот екран е кратко известување за анонимноста на гласањето.

ФСС Тест Избори

Овие избори се анонимни.

Евиденцијата на вашето гласање на изборите не содржи никакви информации преку кои може да бидете идентификувани, освен ако не е експлицитно побарано да внесете такви информации.

Ако користите идентификационен жетон за пристап до овие избори, бидете сигурни дека овој жетон нема да се зачува заедно со вашето гласање. Се зачувува во посебна база на податоци и се ажурира само за да покаже дали сте гласале или не. Не постои начин за поврзување на идентификациониот жетон со вашето гласање.

4. Првото гласачко ливче е наменето за избор на **претседател**. На овогодинашното избирачко ливче ќе биде наведен **еден кандидат**. Може да се заокружи, т.е. даде глас само на еден кандидат. Постои и можност да не гласате за претседател, т.е. вашето ливче за претседател да е неважечко ако не го заокружите (обележите) понудениот избор.

Гласачко ливче за избор на претседател на Факултетско студентско собрание

Кратко упатство за начинот на гласање: се гласа со штиклирање на кандидат. Може да се избере само една опција. За неважечко се смета гласачкото ливче на кое нема избрано ниту една опција.

• Ве молиме одберете најмногу една опција

Кандидат1

Кандидат2

5. Второто гласачко ливче е наменето за избор на членови од **прва година**. На овогодинашното избирачко ливче ќе бидат наведени **седум кандидати**. Може да се заокружи, т.е. даде глас на максимум три кандидати. Постои и можност да не гласате за член на прва година, т.е. вашето ливче за член на прва година да е неважечко ако не заокружите (обележите) ниту еден од понудените кандидати.

14%

Гласачко ливче за избор на членови на Факултетско студентско собрание од прва година

Кратко упатство за начинот на гласање: се гласа со штиклирање на кандидатите. Може да се избереат најмногу 3 опции. За неважечко се смета гласачкото ливче на кое нема избрано ниту една опција.

• Ве молиме одберете најмногу 3 опции

- Кандидат1
- Кандидат2
- Кандидат3
- Кандидат4
- Кандидат5
- Кандидат6

Следно

6. Третото гласачко ливче е наменето за избор на членови од **втора година**. На овогодинашното избирачко ливче ќе бидат наведени **три кандидати**. Може да се заокружи, т.е. даде глас на еден, два или три кандидати. Постои и можност да не гласате за член на втора година, т.е. вашето ливче за член на втора година да е неважечко ако не заокружите (обележите) ниту еден од понудените кандидати.

33%

Гласачко ливче за избор на членови на Факултетско студентско собрание од втора година

Кратко упатство за начинот на гласање: се гласа со штиклирање на кандидатите. Може да се избереат најмногу 5 опции. За неважечко се смета гласачкото ливче на кое нема избрано ниту една опција.

• Please select at most 5 answers

- Кандидат1
- Кандидат2
- Кандидат3
- Кандидат4
- Кандидат5
- Кандидат6

7. Четвртото гласачко ливче е наменето за избор на членови од **трега година**. На овогодинашното избирачко ливче ќе бидат наведени **три кандидати**. Може да се

заокружи, т.е. даде глас на еден, два или три кандидати. Постои и можност да не гласате за член на трета година, т.е. вашето ливче за член на трета година да е неважечко ако не заокружите (обележите) ниту еден од понудените кандидати.

59%

Гласачко ливче за избор на членови на Факултетско студентско собрание од трета година

Кратко упатство за начинот на гласање: се гласа со штиклирање на кандидатите. Може да се избераат најмногу 5 опции. За неважечко се смета гласачкото ливче на кое нема избрани ниту една опција.

• Ве молиме одберете најмногу 5 опции

- Кандидат1
- Кандидат2
- Кандидат3
- Кандидат4
- Кандидат5
- Кандидат6

Следно

8. Петтото гласачко ливче е наменето за избор на членови од **четврта година**. На овогодинашното избирачко ливче ќе бидат наведени **два кандидати**. Може да се заокружи, т.е. даде глас на еден или два кандидати. Постои и можност да не гласате за член на четврта година, т.е. вашето ливче за член на четврта година да е неважечко ако не заокружите (обележите) ниту еден од понудените кандидати.

66%

Гласачко ливче за избор на членови на Факултетско студентско собрание од четврта година

Кратко упатство за начинот на гласање: се гласа со штиклирање на кандидатите. Може да се избераат најмногу 3 опции. За неважечко се смета гласачкото ливче на кое нема избрани ниту една опција.

• Ве молиме одберете најмногу 3 опции

- Кандидат1
- Кандидат2
- Кандидат3
- Кандидат4

Следно

9. Шестото гласачко ливче е наменето за избор на членови од **втор/трет циклус студии**. На овогодинашното избирачко ливче ќе бидат наведени **два кандидати**. Може да се заокружи, т.е. даде глас за еден или два кандидати. Постои и можност да не гласате за член од втор/трет циклус студии, т.е. вашето ливче за член од втор/трет циклус студии да е неважечко ако не заокружите (обележите) ниту еден од понудените кандидати.

Гласачко ливче за избор на членови на Факултетско студентско собрание од втор и трет циклус студии

Кратко упатство за начинот на гласање: се гласа со штиклирање на кандидатите. Може да се избераат најмногу 2 опции. За неважечко се смета гласачкото ливче на кое нема избрано ниту една опција.

Please select at most 2 answers

- Кандидат1
- Кандидат2
- Кандидат3

Поднеси

10. По завршување на гласањето ќе ја добиете следната порака:

ФСС Тест Избори

Ви благодариме!
Вашиите одговори на анкетата се заведени.

11. Уште една потврда дека вашето гласање е успешно ќе стаса до вашата email адреса по гласањето.



e-admin <e-admins@ukimfeit.onmicrosoft.com>

To:

Почитуван(а)

со ова потврдуваме дека успешно учествувавте во гласањето насловено како ФСС Тест Избори и дека вашите одговори се зачувани. Ви благодариме што учествувавте.

Ако имате некакви прашања, обратете се кај e-admin на e-admins@ukimfeit.onmicrosoft.com.

Искрени поздрави,

e-admin

ЧШ

- Дали можам да гласам за сите години?

Да, секако. На ФЕИТ секој студент има право да одлучува кои ќе бидат претставниците од сите години, од први циклус студии и од втор/трет циклус студии.

- Доколку го отворам линкот за гласање и погрешка го исклучам, дали можам повторно да го искористам?

За жал не. Токму поради оваа причина треба да бидете внимателни при процесот на гласање.

- Дали можам да бидам сигурен дека моите лични податоци се заштитени?

Личните податоци при гласањето со сигурност се заштитени. Целиот систем на гласање е организиран така што сечија приватност е заштитена. Секој глас е анонимен.

- На која email адреса ќе пристигне линкот за гласањето?

Линкот за гласањето ќе пристигне на вашите факултетски email адреси. Тоа се студентските email адреси (sMail) кои го имаат следниот облик: `indeks@feit.ukim.edu.mk`.